

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Изменување и дополнување на Буџетот на општина Илинден за 2009 година со арх.бр.07-1671/2 од 08.10.2009 година.

Се прогласува Измена и дополна на Буџетот на општина Илинден за 2009 година со арх.бр.07-1671/2 од 08.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08- 1776/1
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2009 година со арх.бр.07-1671/3 од 08.10.2009 година

Се прогласува Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2009 година со арх.бр 07-1671/3 од 08.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/2
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002, член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.61/2004 , 96/2004 и 67/2007), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2009 година донесе:

ОДЛУКА

за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2009 година бр.07-2611/2

Член 1

Во одлуката за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2009 година бр.07-2611/2, член 9 се менува и гласи: “Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно бруто платите се утврдуваат за: избраните и именуваните лица бруто појдовна основа за 1 коефициент изнесува 26.253,00 денари, за вработените кои имаат статус на државен службеник вредноста на бодот за утврдување на бруто плата изнесува 75.3 денари“.

Член 2

Останатите одредби од Одлуката за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2009 година бр.07-2611/2, остануваат непроменети.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник на општина Илинден, а ќе се применува од 01.01.2009 година.

Арх.бр.07-1671/3
Од 08.10.2009 г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за долгорочно задолжување на општина Илинден со арх.бр.07-1671/4 од 08.10.2009 година.

Се прогласува Одлуката за долгорочно задолжување на општина Илинден со арх.бр.07-1671/4 од 08.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/3
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 став 5 и член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.5/02) и член 20 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.61/04, 96/04, 67/07) и член 4 од Законот за јавен долг (Сл. весник на Р.М бр.62/05), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2009 година донесе:

ОДЛУКА

за одобрување долгорочно задолжување на општина Илинден

Член 1

Се одобрува долгорочно задолжување на општина Илинден од Република Македонија во вкупен износ 20.000.000,00 денари за реализација на проектот - "Кредитирање од Р.Македонија за реализација на проектот за подобрување на општинските услуги, подпроект - енергетска ефикасност во јавните општински установи.

Член 2

Подпроектот од член 1 се состои во енергетска ефикасност со примена на обновливи-алтернативни извори на енергија во објектите на јавните општински установи во сферата на образованието, детската заштита, културата и општинската зграда.

Член 3

Долгорочното задолжување на општината е од општ јавен интерес и има економско финансиска оправданост.

Член 4

Рокот на отплата на задолжувањето е 10 (десет) години, со грејс период од 3 (три) години и каматна стапка шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1671/4
Од 08.10. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за донесување на предлог-Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино, за стопански комплекс, локалитет 14 и 15 – измена и дополна 2008-2018-23ха-општина Илинден со арх.бр.07-1671/5 од 08.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за донесување на предлог-Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино, за стопански комплекс, локалитет 14 и 15 – измена и дополна 2008-2018-23ха-општина Илинден со арх.бр.07-1671/5 од 08.10.2009 годинашто Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/4
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 26 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007 и 24/2008), како и врз основа на претходно добиена Согласност бр.10-24/25 од 22.09.2009 година, Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2009 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за донесување на Предлог – Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино, за стопански комплекс, Локалитет 14 и 15, - измена и дополна -, -2008 -2018, - 23.00 ха - општина Илинден

член 1

Со оваа одлука се врши донесување на Предлог- Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, за стопански комплекс, Локалитет 14 и 15, - измена и дополна - 2008 – 2018 -23.00 ха - општина Илинден.

член 2

Границита на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи:

- на север – границата се движи по осовина на новопланираните улица „5“ и улица „1“,
- на исток – границата се движи по осовина на новопланирана улица „1“,
- на југ – границата се налегнува на дел од улица „8“ и дел налегнува по осовината на новопланирана улица „4“,
- на запад – границата се движи по осовина на дел по новопланираната улица „4“ и на дел на улица „5“.

Површината на планскиот опфат изнесува 23.00 ха.

Со Предлог – Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, за стопански комплекс, Локалитет 14 и 15, - измена и дополна - 2008 – 2018 - 23.00 ха – општина Илинден, се предвидуваат зони со класи на намена:

- **Г – Производство, дистрибуција и сервиси**
 - Г2 – лесна и незагадувачка индустрија
 - Г3 – сервиси
 - Г4 - стоваришта
- **Б – Комерцијални и деловни намени**
 - Б1 – мали комерцијални и деловни дејности
 - Б2 – големи трговски единици
- **Д – Зеленило и рекреација**
 - Д1 – парковско зеленило
 - Д2 – заштитно зеленило

член 3

Предлог- Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, за стопански комплекс, Локалитет 14 и 15, - измена и дополна- 2008 – 2018 -23.00 ха - општина Илинден, со тех. број Е 15/08 од јуни 2009 година, изработен е од Агенција за планирање на просторот на Република Македонија и содржи документациона основа и планска документација со текстуален и графички дел.

член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавна презентација, јавна анкета и стручна консултација бр.10 – 24/9 од 29.01.2009 година.

член 5

Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа одлука и истиот се чува и за негова реализација се грижи Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на општина Илинден.

член 6

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-1671/5
Од 08.10.2009 година

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за донесување на предлог- Урбанистички план за село Кадино и Мралино, локалитет Горна Јурија – „1“, Урбан блок 5 меѓу улица „1“, улица „2“, улица „3“, улица „4“ и улица „5“ – изменување и дополнување 2007-2017 4.04 ха – општина Илинден со арх.бр.07-1671/6 од 08.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за донесување на предлог- Урбанистички план за село Кадино и Мралино, локалитет Горна Јурија – „1“, Урбан блок 5 меѓу улица „1“, улица „2“, улица „3“, улица „4“ и улица „5“ – изменување и дополнување 2007-2017 4.04 ха – општина Илинден со арх.бр.07-1671/6 од 08.10.2009 година.што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/5
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/2002), член 26 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007 и 24/2008), како и врз основа на претходно добиена Согласност бр.10-467/10 од 15.09.2009 година, Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2009 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за донесување на Предлог Урбанистички план за село Кадино и Мралино, локалитет Горна Јурија – „1“, Урбан блок 5, помеѓу улица „1“, улица „2“, улица „3“, улица „4“ и улица „5“, - изменување и дополнување -, 2007-2017, - 4.04 ха -, општина Илинден

Член 1

Со оваа одлука се врши донесување на Предлог- Урбанистички план за село Кадино и Мралино локалитет Горна Јурија – „1“, урбан блок 5, помеѓу ул. „1“, ул.„2“, ул.„3“, ул.„4“ и ул.„5“ – изменување и дополнување – 2007-2017 – 4.04ха – општина Илинден.

Член 2

Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи:

- на северозапад – по осовина на сообраќајница ул.4,
 - на југозапад – по осовина на сообраќајница ул.5,
 - на североисток – по осовина на сообраќајница ул.3,
 - на југ – по осовина на сообраќајница ул.1
 - . на југоисток по осовина на сообраќајница ул.2
- Површината на планскиот опфат изнесува 4.04 ха.

Со Предлог – Урбанистичкиот план за село Кадино и Мралино локалитет Горна Јурија – 1, урбан блок 5, помеѓу ул. „1“, ул.„2“, ул.„3“, ул.„4“ и ул.„5“ – изменување и дополнување – 2007-2017 – 4.04ха – општина Илинден, се предвидуваат зони со класи на намена:

- А1 – Семејно домување во станбени куќи
- Б3 – Големи угостителски единици
- Г2 – Лесна и загадувачка индустрија
- Г3 – Сервиси

Член 3

Предлог- Урбанистички план за село Кадино и Мралино локалитет Горна Јурија – „1“, урбан блок 5, помеѓу ул. „1“, ул.„2“, ул.„3“, ул.„4“ и ул.„5“, – изменување и дополнување – 2007-2017 – 4.04ха – општина Илинден, со тех. број 1570/2007 од јуни 2009 година, изработен е од АД за урбанизам, архитектура и инжинеринг „ЗУАС“ Скопје и содржи документациона основа и планска документација со текстуален и графички дел.

Член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавна презентација, јавна анкета и стручна консултација бр.10-621/14 и 10-621/14-1 од 20.08.2008 година.

Член 5

Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа одлука и истиот се чува и за негова реализација се грижи Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на општина Илинден.

Член 6

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-1671/6
Од 08.10.2009 година

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за определување на висината на надоместокот за поставување на инсталации во трупот на патниот појас на општински патишта со арх.бр.07-1671/7 од 08.10.2009 година.

Се прогласува Одлуката за определување на висината на надоместокот за поставување на инсталации во трупот на патниот појас на општински патишта со арх.бр.07-1671/7 од 08.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/6
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М.бр.5/02) и член 20 алинеа 12 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.5/02), и член 62 од Законот за јавни патишта (Сл.весник на Р.М.бр.84/2008 и бр.52/2009), Советот на Општина Илинден на седница одржана на ден 08.10.2009 година донесе:

ОДЛУКА

за определување на висината на надоместок за поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на општински патишта

Член 1

Со оваа Одлука се врши определување на висината на надоместокот за поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на општинските патишта.

Надоместокот ќе се уплаќа на жиро сметка на Општина Илинден при добивање на Дозвола за поставување. Барателот е должен по поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на општинските патишта согласно условите и начинот за поставување утврдени во Дозволата за нивно поставување, истите да ги врати во првобитна состојба.

Член 2

Врз основа на член 62 од Законот за јавни патишта (Сл.весник на Р.М.бр.84/2008 и бр.52/2009), се утврдува висината на надоместокот за поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на општински патишта во износ од :

- за поставување на инсталации во трупот на патот 8 EUR од м, од должината на инсталацијата која е планирана да се постави
- за поставување на инсталации во патниот појас 1 EUR од м, од должината на инсталацијата која е планирана да се постави.

Член 3

Средствата остварени по основ на надоместокот за поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на општински патишта се приход на буџетот на Општина Илинден и истите се наменети за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1671/7
Од 08.10.2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Етички кодекс за локални функционери со арх.бр.07-1671/8 од 08.10.2009 година.

Се прогласува Етички кодекс за локални функционери со арх.бр. 07-1671/8 од 08.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/7
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Согласно чл. 36 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М бр.о5/02) Советот на општина Илинден на седницата одржана на 08 .10.2009 година донесе:

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ЛОКАЛНИ ФУНКЦИОНЕРИ

ПОГЛАВЈЕ 1– ПРИНЦИПИ

Член 1

Предмет на кодексот

Предмет на овој Кодекс е да се пропишат задолжителните стандарди на однесување на функционерите и да се информираат граѓаните, медиумите, деловната заедница, граѓанскиот сектор како и другите засегнати страни за стандардите на однесување кои функционерите имаат обврска да ги почитуваат.

Член 2

Значење на изразите употребени во кодексот

Изразите во овој Кодекс го имаат следното значење:

- *Локален функционер* (во понатамошниот текст: функционер) го опфаќа секое избрано и именувано лице во општината , како и во јавните претпријатија , институциите и другите организации основани од нив;
Локална самоуправа - (Во понатамошниот текст - општина).
- *Должност* ги означува надлежностите што произлегуваат од избраната или именуваната позиција како и сите активности што ги извршува функционерот во согласност со тие надлежности.

ПОГЛАВЈЕ II - ПРИНЦИПИ

Член 3

Почитување на законите и актите на локалната самоуправа

Функционерот ја извршува должноста во согласност со законот, актите на локалната самоуправа, Етичкиот кодекс и сите други прописи што ја определуваат неговата должност и секоја своја постапка во целост ја приспособува кон нив.

Член 4

Приоритет на јавниот интерес и негова заштита

Во извршувањето на должноста, функционерот му служи исклучиво на јавниот интерес а не на директни или индиректни лични интересина интересите на поединци или групи на поединци или на интересите на политичките партии.

Член 5

Одговорност и отчет пред граѓаните

Функционерот е избран од граѓаните на локалната заедница или именуван во нивно име и за вршење на должноста е одговорен првенствено и најмногу пред нив, вклучувајќи ги и оние граѓани што не гласале за него или за неговата листа на кандидати.

Член 6

Заштита на угледот на Локалната самоуправа

Во вршење на должноста и во приватниот живот, за времетраењето на мандатот функционерот постапува на начин што нема да му наштети на неговиот углед, угледот на администрацијата на локалната самоуправа или на локалната самоуправа во целина.

Член 7

Заштита на имотот и средствата на локалната самоуправа

Функционерот е свесен дека имотот и средствата со кои располага и за кои одлучува во вршење на должноста, им припаѓаат на граѓаните на локалната самоуправа и кон нив се однесува крајно одговорно и се грижи тие да се заштитат од злоупотреби.

Член 8

Исполнување на изборната програма и ветувањата

Функционерот го добива мандатот врз основа на изборната програма и заложите и во вршењето на должноста се придржува кон нив, настојувајќи со нивно исполнување да го подобри животот на граѓаните и на локалната заедница во целина.

ПОГЛАВЈЕ III - КОНКРЕТНИ ОБВРСКИ

Глава 1

Пред превземање на должноста

Член 9

Однесување во изборните кампањи

Функционерот учествува во изборната кампања само со аргументирано спротивставување на програми, а не со клеветење на другите кандидати ,политички партии,или политичари,други поединци, со употреба на насилство и/или закани,со поткупување или со давање или ветување услуги.

Член 10

Финансирање на изборните кампањи

Свесен за законските обврски во однос на финансирањето на изборните кампањи ,функционерот нема да се согласи со користење на буџетски средства или средства на јавни фондови и јавни претпријатија за чија било изборна кампања ,ниту пак за неа ќе бара или ќе прими средства од нелегални извори.

Глава 2

Извршување на должноста

Член 11

Откажување од злоупотреба на должноста

Функционерот свесен за обврските што произлегуваат од законите и прописите на локалната самоуправа,во вршењето на должноста ,ниту една своја постапка или активност нема да ја насочи кон злоупотреба на службената положба.

Член 12

Спречување на коруптивно однесување

Во извршувањето на должноста ,функционерот е обврзан да се спротивстави на секое однесување што согласно законите се квалификува како активно или пасивно подмитување или обезбедување поволности на некое лице или субјект.

Во случај на сомневање за тоа дали определено однесување е коруптивно, функционерот постапува согласно со законите и може да се обрати за мислење до антикорупциските институции и до органите за спроведување на законот и постапува согласно со препораките добиени од нив.

Член 13

Спречување на судир на интереси

Кога во вршењето на должноста функционерот е во ситуација да учествува во одлучување за прашање во кое има личен или било каков друг интерес освен јавниот ,секогаш и исклучиво го заштитува јавниот интерес.

Ако функционерот има свој интерес во прашање во чие одлучување учествува тоа ќе го пријави на телото што одлучува за прашањето пред да се почне со постапката по него, ќе побара свое исклучување од одлучувањето и на никаков начин нема да влијае врз оние што одлучуваат за него.

Член 14

Ограничување на истовремено вршење на две или повеќе функции

Функционерот не може истовремено да врши повеќе од една избрана или именувана, локална или државна должност, како и каква било друга позиција што може да го спречи или да го отргне од извршувањето на неговата должност во локалната самоуправа.

Особено не може да биде во позиција да врши надзор над сопствените задолженија во локалната самоуправа, ниту пак да биде ангажиран во активности од кои произлегува очигледен и неизбежен судир на интереси.

Член 15

Примена на дискреционите овластувања

Дискреционите овластувања се користат по исклучок и согласно со законите и актите на локалната самоуправа а функционерот што донел таква одлука е должен да има и на барање да даде детално објаснување за основите и причините за таквата одлука.

Член 16

Ограничување на примање и давање подароци

Функционерот не бара, не прима, ниту допушта друг во негово име да прифати или да даде подароци, услуги, гостопримство или друга лична корист поврзана со вршење на должноста, освен изрази на благодарност со симболична вредност, чиј износ е пропишан со закон или со акт на локалната самоуправа.

Член 17

Почитување на буџетската и финансиската дисциплина

Функционерот одговорно се однесува кон буџетот на локалната самоуправа и странската помош, особено кон задолжувањето на општината надвор од предвидените буџетски ставки и и доследно се придржува до актите што го регулираат финансиското работење.

Глава 3

По напуштањето на должноста

Член 18

Ограничување на поволности по напуштање на должноста

По напуштање на должноста, функционерот не се ангажира на работа во приватни фирми врз кои, во време на мандатот, вршел надзор или воспоставувал договорен однос

ПОГЛАВЈЕ IV - НАЧИНИ НА НАДЗОР

Глава 1

При превземање на должноста

Член 19

Утврдување на изворите и трошоците за кампања

Функционерот на никој начин нема да ги попречува мерките и активностите што се во согласност со законот или со актите на локалната самоуправа ,а се насочени кон утврдување на изворите на финансирање на неговата кампања и висината на трошоците за неа.

Глава 2

Во извршување на должноста

Член 20

Пријавување на интересите

Функционерот доследно ги почитува прописите за пријавување на имотната состојба ,личните и семејните интереси.

Член 21

Придржување до внатрешните и надворешните мерки на надзор

Функционерот на никој начин нема да ги попречува мерките и активностите што се во согласност со законот или со актите на локалната самоуправа а се насочени кон надзор над неговата работа .

Член 22

Обврска за пријавување на коруптивно барање и однесување

Ако функционерот дознае за коруптивно или неетичко однесување во локалната самоуправа ,должен е тоа веднаш да го пријави на институциите за спречување на корупцијата и на органите на прогонот.

Член 23

Заштита за предупредувачите

Функционерот ги почитува и ги заштитува другите функционери или вработените во администрацијата на локалната самоуправа кои,заради заштита на јавниот интерес предупредуваат на коруптивно или неетичко однесување во локалната самоуправа .

ПОГЛАВЈЕ V – ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Член 24

Јавност во донесувањето на одлуките

Функционерот е должен да даде детални причини за донесените одлуки и постапки ,освен за оние што со пропис се прогласени за доверливи, при што особено внимание им обрнува на факторите што потврдуваат дека се таквите постапки во согласност со прописите и дека се во јавен интерес.

ПОГЛАВЈЕ VI - ОДНОСИ СО ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Член 25

Вработувања и унапредувања во локалната самоуправа

Функционерот се залага за спречување на вработување и унапредување во администрацијата на локалната самоуправа врз основа на кои и да е други начела освен начелата на стручност, компетентност и покажани позитивни резултати во работата.

Член 26

Почит кон вработените во локалните органи на власта

Функционерот ги почитува и професионално се однесува кон вработените во администрацијата на локалната самоуправа, без оглед на нивната етничка, верска и политичка припадност или убедување и од нив не бара да се однесуваат на незаконски, коруптивен или неетички начин.

Член 27

Унапредување на работата на локалната самоуправа

Во рамките на својата должност, функционерот се залага за подобрување на условите за работа, мотивираноста, и отчетот на администрацијата на локалната самоуправа, особено за ефикасноста и ефективно обезбедување на услугите на граѓаните.

ПОГЛАВЈЕ VI I - ОДНОСИ СО МЕДИУМИТЕ

Член 28

Активна и пропорционална транспарентност

Функционерот одговара исцрпно, искрено и целосно на секое барање од медиумите што се однесува на информации во врска со вршење на неговата должност, но нема да дава доверливи информации или информации во поглед на приватниот живот на функционерот или на трети лица.

Функционерот ги поттикнува и промовира мерките што служат за подобрување на мерките за медиумската покриеност на неговите овластувања, извршувањето на неговите задолженија и функционирањето на службите и одделите што се под негово раководство. Во случај да нема доволна медиумска покриеност на општинските активности, со што би се обезбедила информираност на јавноста, функционерот ќе превземе соодветни програмски иницијативи за да се обезбеди таква покриеност.

ПОГЛАВЈЕ VIII – ИНФОРМИРАЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈА И ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА

Член 29

Поддршка на спроведувањето на Етичкиот кодекс

Функционерот ги почитува медиумите, деловната заедница и граѓанскиот сектор и бара активна поддршка од нив во поттикнувањето на свеста за потребата за етичко однесување.

Член 30

Прифаќање на Етичкиот кодекс од функционерите

Пред стапување на должност, функционерот по писмен пат потврдува дека ги разбрал и ги прифаќа обврските од овој Кодекс и дека ќе се однесува во согласност со нив, што е неформален услов за превземање на должноста и започнување на нејзиното вршење.

Член 31

Прифаќање на Етичкиот Кодекс од кандидатите на изборите

Како потврда на намерата да се однесуваат етички и одговорно ако бидат избрани или именувани, кандидатите за функционери во локалната самоуправа можат писмено да го прифатат овој Кодекс.

Член 32

Објавување на Етичкиот Кодекс

Во рамките на можностите, локалната самоуправа превзема мерки за што поширока дистрибуција на Кодексот со цел со него да бидат запознаени сите вработени во локалната самоуправа и колу што е можно поголем број граѓани, медиуми и невладини организации.

Член 33

Следење на спроведувањето на Кодексот на ниво на локалната самоуправа

Советот на локалната самоуправа може да основа тело за следење на почитувањето на овој Кодекс, кое може на функционерите, граѓаните и на медиумите да им дава објаснување за суштината на Кодексот, како и за деталите околу неговото спроведување.

Член 34

Следење на спроведување на Кодексот на државно ниво

Со прифаќањето на овој Кодекс, функционерот ја прифаќа и надлежноста за следење на неговото почитување од страна на тело на државно ниво, кое би можело да биде формирано или одобрено од Заедницата на единиците на локалната самоуправа.

Арх.бр. 07-1671/8
Од 08.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци, во учебната 2009/2010 со арх.бр.07-1671/9 од 08.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци, во учебната 2009/2010 со арх.бр.07-1671/9 од 08.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/8
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2009 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ “Браќа Миладиновци“, општина Илинден за учебната 2009/2010 година бр.03-247/1

Член 1

Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ “Браќа Миладиновци“, општина Илинден за учебната 2009/2010 година бр.03-247/1.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1671/9
Од 08.10. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино, во учебната 2009/2010 со арх.бр.07-1671/10 од 08.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино, во учебната 2009/2010 со арх.бр. 07-1671/10 од 08.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/9
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2009 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ “Ристо Крле“, општина Илинден за учебната 2009/2010 година бр.02-275/2

Член 1

Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ “Ристо Крле“, општина Илинден за учебната 2009/2010 година бр.02-275/2.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1671/10
Од 08.10. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден, во учебната 2009/2010 со арх.бр.07-1671/11 од 08.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден, во учебната 2009/2010 со арх.бр. 07-1671/11 од 08.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/10
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2009 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ “Гоце Делчев“, општина Илинден за учебната 2009/2010 година бр.03-9/14

Член 1

Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ “Гоце Делчев“, општина Илинден за учебната 2009/2010 година бр.03-9/14.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1671/11
Од 08.10. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за давање на донација со арх.бр. 07-1671/12 од 08.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за давање на донација со арх.бр.07-1671/12 од 08.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветтата седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/11
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) и член 6 од Законот за донации и за спонзорстваа во јавните дејности (Сл. весник на Р.М бр.47/06, 86/08), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2009 година донесе:

ОДЛУКА за давање на донација

Член 1

Општина Илинден дава донација во висина од 50.000,00 денари за обнова на опожарениот Манастирот “Св. Јоаким Бигорски“.

Член 2

Се задолжува одделението за финансирање и буџет на општина Илинден да ја реализира оваа Одлука.

За реализација на ова Одлука се задолжува Градоначалникот на општина Илинден да склучи Договор за донација со претставниците на Манастирот “Св. Јован Бигорски“.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1671/12
Од 08.10.2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за измена на Одлуката за утврдување на надоместоци на членовите на Совет на општина Илинден бр.07-762/10 од 13.05.2009 година со арх.бр.07-1671/13 од 08.10.2009 година

Се прогласува Одлука за измена на Одлуката за утврдување на надоместоци на членовите на Совет на општина Илинден бр.07-762/10 од 13.05.2009 година со арх.бр.07-1671/13 од 08.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на деветта седница одржана на ден 08.10.2009 година.

Архив. Број 08-1776/12
Од 15.10. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 29б од Законот за плати и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македоника и другите избрани и именувани лица во Републиката (Сл.весник на РМ бр.36/90, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/2007, 161/2008), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2009 година донесе

ОДЛУКА

За измена на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците на членовите на Советот на општина Илинден бр.07-762/10 од 13.05.2009 година

Член 1

Во Одлуката за утврдување на висината на надоместоците на членовите на Советот на општина Илинден бр.07-762/10 од 13.05.2009 година членот 1 се менува и гласи : Членовите на Советот на општина Илинден ќе примаат надоместок за присуство на седници на Советот на општина Илинден без оглед на нејзиното времетраење во висина од 84% од просечната исплатена нето плата по вработен во Републиката за претходаната година, според податоците на Државниот завод за статистика.

Член 2

Останатите одредби од Одлуката за утврдување на висината на надоместоците на членовите на Советот на општина Илинден бр.07-762/10 од 13.05.2009 година остануваат непроменети.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејино објавување во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1671/13
Од 08.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

СОДРЖИНА

1. Решение за прогласување на Изменување и дополнување на Буџет на општина Илинден за 2009 година.....стр.1
Изменување и дополнување на Буџет на општина Илинден за 2009 година.....стр.
2. Решение за прогласување на Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2009 година.....стр.2
Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2009 година.....стр.2
3. Решение за прогласување на Одлука за долгорочно задолжување на општина Илинден.....стр.3
Одлука за долгорочно задолжување на општина Илинден.....стр.3
4. Решение за прогласување на Одлука за донесување на предлог-Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино, за стопански комплекс, локалитет 14 и 15 – измена и дополна 2008-2018 – 23ха – општина Илинден.....стр.4
Одлука за донесување на предлог-Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино, за стопански комплекс, локалитет 14 и 15 – измена и дополна 2008-2018 – 23ха – општина Илинден.....стр.4-6
5. Решение за прогласување на Одлука за донесување на Предлог-Урбанистички план за село Кадино и Мралино, локалитет Горна Јурија – „ 1 “, Урбан блок 5, меѓу улица „1“, улица „ 2“, улица „ 3 “, улица „ 4 “ и улица „ 5 “ - изменување и дополнување 2007-2017 4.04 ха – општина Илинден.....стр.6
Одлука за донесување на Предлог-Урбанистички план за село Кадино и Мралино, локалитет Горна Јурија – „ 1 “, Урбан блок 5, меѓу улица „1“, улица „ 2“, улица „ 3 “, улица „ 4 “ и улица „ 5 “ - изменување и дополнување 2007-2017 4.04 ха – општина Илинден.....стр.6-8
6. Решение за прогласување на Одлука за определување на висината на надоместок за поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на општински патишта.....стр.8
Одлука за определување на висината на надоместок за поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на општински патишта.....стр.8
7. Решение за прогласување на Етички кодекс за локални функционери.....стр.9
Етички кодекс за локални функционери.....стр.9-16
8. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ Брака Миладиновци во учебната 2009/2010.....стр.16
Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ Брака Миладиновци во учебната 2009/2010.....стр.16
9. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ Ристо Крле во учебната 2009/2010.....стр.17
Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ Ристо Крле во учебната 2009/2010.....стр.17

- 10.** Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ Гоце Делчев во учебната 2009/2010.....стр.18
Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ Гоце Делчев во учебната 2009/2010.....стр.18
- 11.** Решение за прогласување на Одлука за донација со арх.бр07-1671/12 од 08.10.2009 година.....стр.19
Одлука за донација со арх.бр07-1671/12 од 08.10.2009 година.....стр.19
- 12.** Решение за прогласување на Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на надоместоци на членовите на Совет на општина Илинден бр.07-762/10 од 13.05.2009 година со арх.бр.07-1671/13 од 08.10.2009 година.....стр.20
Одлука за измена на Одлуката за утврдување на надоместоци на членовите на Совет на општина Илинден бр.07-762/10 од 13.05.2009 година со арх.бр.07-1671/13 од 08.10.2009 година.....стр.20